

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXIII

Бр.43 Зрновци 05.11.2020 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 05.09. 2020 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.09.2020 година

Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.09.2020 година бр.08-597/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 03.11.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 597/2

05.11.2020

Врз основа на член 36 став 1 т. 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 03.11.2020 година донесе

ОДЛУКА

За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за 2020 година

Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за 2020 година

Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,како и расходите по основни намени се искажани во кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) 2020 година

Член 3

Одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за2020 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр.08-597/1

03.09.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за кофинансирање за Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци при што Општина Зрновци ќе учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD

I

Ја ојавувам Одлука за кофинансирање за Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци при што Општина Зрновци ќе учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD број 08-598/1 од 03.11.2020 година донесена на седницата одржана на ден 28.11.2019 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 598/2

05.11.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 03.11.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За кофинансирање за Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци при што Општина Зрновци ќе учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD)

Член 1

За изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води

за населено место Зрновци Со ова Одлука се одобрува да Општина Зрновци учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-598/1

03.11.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 05.11. 2020 година донесе:

З А К Л У Ч О К

За објавување на Програмата За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2021г.

Член 1

Ја објавувам Програмата За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2021г. бр.08-599/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 03.11.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 599/2

05.11.2020

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл. весник на Република Македонија бр. 5/02), член 95 од законот за градежно земјиште (Сл. весник на Република Македонија бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015 226/2015,31/2016,142/2016, и 190/2016) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. весник на РМ бр. 193/2016 и 72/2018), и чл.21 ст.1 т.8 од Статутот на општина Зрновци (Сл. гласник на Општина Зрновци бр.05/05) Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 03.11.2020 год. донесе:

ПРОГРАМА

За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2021г.

Активностите предвидени со оваа Програма претставуваат континуитет на активностите за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Зрновци и се засновува на стручни искуства од минатите години, во спроведувањето на ДУП и ГУП на Зрновци, ДУП и УДНМ на Мородвис и Општиот акт за градба во населено место Видовиште (Сооглед на фактот дека с. Видовиште нема урбанистичка документација)

Наведените урбанистички планови ДУП и ГУП на Зрновци, ДУП и УДНМ на Мородвис и Општиот акт за градба во населено место Видовиште ќе престанат да се применуваат откако Советот на Општина Зрновци со одлука ќе ги усвои УПС за Зрновци, Мородвис и Видовиште кои се веќе во процедура на донесување.

Vo programata utvrden e obemot na rabotata kako i sredstvata za izgradba,odr`uvawe i rekonstrukcija na komunalnata infrastruktura.

А. ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина

Зрновци во 2021 год. ги предвидува следните активности:

1. Локалитет на кој ќе се доделува градежно земјиште
2. Обем и степен на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура
3. Висина на надоместок на градежно земјиште
4. Начин на пресметување на нето корисна површина (НКП)
5. Експропријација
6. Активности

Во зависност од финансиската можност, оваа Програма може да се дополнува со активности кои ќе се превземаат во текот на 2021 година а во моментот не се предвидени.

1. Локалитети на кои ќе се доделува градежно земјиште:
А) Локалитет "Лозја"

Локации кои ќе бидат доделени во текот на 2021 година на кои ќе се градат индивидуални станбени згради П+1 и П+2

КП 5728/14 ГП 1.17 П=221.07м2;

- Б) Зона за мало стопанство

КП бр. 5584/10 ГП 1.08;

Наведените катастерски КП 5728/17 ГП 1.11 П=355.22м2 ; КП 5728/16 ГП 1.15 П=436м2 ; КП 5728/15 ГП 1.18 П=228.07м2; ; КП 5728/4 ГП 1.07 П=446м2; ; КП 5728/13 ГП 1.16 П=373м2;и КП 5728/18 П= 537м2. наменети за индивидуално домување предвидени со Програмата за 2020 година се оутѓени со јавно надавање и КП бр.5584/3 КП бр. 5588/2 ГП 1.07 наменета за мало стопанство предвидени со Програмата за 2020 година е оутѓена со јавно надавање .

Во населените места кои немаат урбанистичка документација до оформувањето на истата, изградбата ќе се врши на начин што со Општ акт е утврден од Советот на општина Зрновци.

Предмет на доделување со непосредна спогодба ќе биде и :

- Градежно земјиште (узурпирано или дадено) на кое се изградени објекти без градежна дозвола, а кои се вклопени во ДУП на Зрновци ,УДНМ на Мородвис и Општиот акт за градба за с. Видовиште . Ова градежно земјиште ќе биде доделено откако претходно ќе бидат легализирани објектите на предметното земјиште согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти (, Сл. весник на Република Македонија бр. 23/11, 54/11,155/12,72/13,44/14,155/14,199/14,124/15 и 129/15)

- Дооформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план доколку сопственикот има повеќе од **50%** од градежната парцела.

2.Обем и степен на опремување на градежното земјиште со објакти на основната и секундарната инфраструктура

2-1 Основен степен на уреденост на градежното земјиште опфаќа

- Непречен пристап до градежната парцела од јавен пат и улица , пешачка патека и други површини согласно урбанистички планови

- Водоводна мрежа

- Фекална к канализациона мрежа

2-2 Повисок степен на Уреденост на градежното земјиште ги опфаќа објектите од 3-1 класа

- ППТ (оптичка - телекомуникациона)мрежа

- Топлификациона мрежа

- Паркинг простори и

- Пречистителна станица за отпадни води

2-3 Понизок степен на уреденост на градежното земјиште опфаќа

- Непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат

- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа

- Сопствена јама (нема приклучок на фекална канализација) и

- нестандартно улично осветлување

2. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

За населено место Зрновци:

а) **Индивидуални и колективни стамбени згради прва зона 14 евра/м2**

б)**Индивидуални и колективни стамбени згради втора зона 10 евра/м2**

в) **Деловни простории и индивидуални дуќани 25 евра / м2**

г) **Индустриски и производни објекти 10 евра /м2**

д) **Селско-стопански објекти 3 евра/м2**

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за Мородвис и Видовиште изнесува 50% од цената предвидена под б),в),г),и д) за с. Зрновци.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се наплаќа во зависност од видот на објектот и од степенот на уреденоста на градежното земјиште или планираниот степен на уреденост на градежното земјиште а за нето развиена градежна површина . Пресметувањето на корисната површина е согласно техничките нормативи и правилникот за степеност на уредувањена градежното земјиште (Сл. Весник на РМ бр. 193/2016

Коефициенти

1. За станбени објекти

- Станбени простории1.
0

- Станбени простории со висина до 2.5 подпокривен простор0.2

- логија затворена од три страни0.4

- подлогија затворен од две страни0.3
- балкони , тераси0.2
- заеднички проодни тераси ,пасажи0.2
- помошни простории,остава за гориво , котлара визба.....0.3

- трафостаница од 35КВ во објект и надвор од објект0.3
- скалишен простор и заеднички комуникации0.3
- стражарници управителни простории за домар.....0.5
- паркиралишта и гаражи0.1

2. Деловни и јавни објекти

- простории1.0
- магацини0.5
- помошни простории , остава за гориво, котлара0.3
- трафостаница до 35КВ во објекти и надвор од објекти0.4
- скалишен простор и заеднички комуникации0.5
- паркиралишта и гаражи0.1

- логија затворена од три страни0.5
- подлогија затворен од две страни0.4
- балкони , тераси0.3
- отворен надкровен простор0.3

3. За други објекти

- катни гаражи0.05
- спортски покриени објекти0.5
- гасни станици и базни станици за 50%од површи. на локацијата ...1.0
- отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата1.0
- базени0.2

- трафостаница над 35КВ1.0

4. За објекти од групата на класа на намена Г- производство , дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија0.05
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија0.05 **измена 0.01**
- Г3 сервиси0.05 **измена 0.01**

-Г4 стоваришта
..... 0.05
измена 0.01

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници , кафетерии и ресторани, авто сервиси, салони , помошни простории)

- продажни простории на бензинските пумпни станици1.0

- услужни простории на бензинските пумпни станици1.0

6. За линиските инфраструктурни објекти Ђ државни патишта локални патишта и улици , магистрални улици , собирни улици , водоводи, канализации, железнички пруги , гасоводи, топловоди, далноводи со напонско ниво од и над 35КВ како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски иречни пристаништа не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште .

7. За објекти од групата на класа на намена Б5- угостителски и туристички комплекси , хотелски комплекси и одмаралишта и за објекти од групата на класа на намена А4 Ђхотел , мотел, времено сместување во викенд куќи , планинарски дом и ловен дом

- Сите простории
.....
.....0.05

8. За детски градинки , пензионерски домови и домови за стари лица

- Сите простории
.....
.....0.05

9. За објекти за високо образование

- Сите простории
.....
.....0.5

10 За објекти за култура

- Сите простории
.....
.....0.01

11. За објекти за терцијална здравствена заштита

- Сите објекти
.....
.....0.05

За објекти со намена Б1, Б2, Б3, Б4

Надоместокот за уредување на градежно земјиште е 1.500,00 денари

За објекти со намена Г1,Г2, Г3,Г4

За објекти од група на класа на намена Г- производство, дистрибуција и сервиси , висината на трошоците за уредување на градежно земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во Република Македонија за последната година помножена со коефициентите опишани од правилникот.

За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини

Надоместокот за уредување на градежно земјиште е 5.000,00 денари /м2

Подрум -претставува ниво на објектот кој е целосно вкопан во земјата или цоклето на приземјето е до 1м над теренот, а кај закосените терени до 65 цм. страничните површини да се вкопани.

Приземје - претставува ниво на објектот над подрумот или котата на подот да е на висина од 0 - 1м. над теренот доколку нема подрум.

Спрат - Ниво на објектот над приземјето

Поткровје - ниво на објектот над последниот кат кој е делумно или во целост изграден внатре во кровната конструкција и е наменет за становање или друга намена чија најголема чиста висина на калканските зидови може да биде максимум 1.5 м , за овие поткровја се врши наплата на надоместок во висина од 20 %. За поткровјата со повисоки калкански зидови се пресметува надоместок измеѓу поткровје и кат.

На вака пресметана површина врз база на зидарски мерки од проектот се намалува 3% на име вграден малтер на зидовите.

Доколку инвеститорот изгради поголема нето корисна површина од онаа по заверениот главен проект што ја платил должен е вишокот на изградената НКП да го плати по цена што важи на денот на плаќањето.

Ова важи и за пријавувањето од страна на надлежната инспекција за градба.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште корисниците ќе го уплатуваат на ж-ка Трезорска сметка 100000000063095 , Уплатна сметка 840-129-6511 и приходна шифра 717137 .

Во исклучителни случаеви, каде на одредени градежни парцели или цели локалитети каде што трошоците за уредување на градежното земјиште ги надминуваат предвидените трошоци предвидени со оваа програма , истите ќе се надоместуваат по однапред направена калкулација.

Лицето на кое му е доделено градежното земјиште е должно да го уплати надоместокот за уредување на градежно земјиште во рок од 2 (два) месеци од денот на доделувањето.

Надоместокот се плаќа за НКП предвидена со заверениот Главен проект.

При формирањето и дооформувањето на градежни парцели, градежното земјиште ќе се плаќа по пазарна цена за м2.заедно со трајните насади и евентуално објекти со техничка документација, ако постои.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се третира како минимум врз база на условите за градба

издадени од општина Зрновци и Проектната документација, а тој минимум изнесува:

а) За објекти П+1 со димензии 10x8м, или бруто површина во основата 80м² се плаќа за 120 м² НКП;

б) За објекти П+1 со димензии 10 x 10 м или бруто површина во основа 100м² се плаќа за 160м² НКП.

Инвеститорот кој ќе гради нов објект на локација на која се руши стар објект, пресметувањето на НКП се врши така што од новата површина се одзема површината која се руши и ќе се плаќа само надоместок за разликата но не помалку од 15% од површината на новиот објект.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во Програмата ќе се пресметува во еур . а ќе се наплатува во денарска противвредност според курсот на НБна РМ што важи на денот кога се плаќа.

Во оваа Програма надоместокот е предвиден да се пресметува во еур.

Преку надоместокот за уредување на градежно земјиште на корисниците на локациите им се обезбедува инфраструктура предвидена со оваа Програма.

Трошоците за приклучок на водоводната, канализационата и електричната мрежа (согласности, такси и сл.) паѓаат на товар на инвеститорот.

Трошоците за дворно уредување (пристапни патеки, потпорни зидови, дворно зеленило и шахти во парцелата) паѓаат на товар на инвеститорот.

Трошоците за дислокации на водоводни, канализациони и електрична мрежа(но не и приватни приклучни линии) ако поминуваат низ градежната парцела и го попречуваат градењето, доградбата или надградбата на објектот, а за кои се платени трошоците за уредување на градежно земјиште паѓаат на товар , на општина Зрновци.

Ако трошоците за дислокација се поголеми од платениот надоместок, во тој случај разликата паѓа на товар на инвеститорот.

Трошоците за уредување на градежно земјиште во населените места во општината кои немаат урбанистичка документација за градба се одредува врз основа на Општ акт за градба во населени места без изготвена техничка документација за градба.

Трошоците за уредување на градежно земјиште во секоја област за доделување на локации, општина Зрновци ќе ги објавува додека цената на земјиштето ќе ја објавува Министерството за транспорт и врски.

Цената на градежното земјиште под објект кое ќе биде предмет на доделување со непосредна спогодба согласно законот за легализација на бесправно изградено земјиште и до 500м² околу објектот ќе биде 1 еур /м² а над 500м² согласно табеларниот преглед од Уредбата .

Откако инвеститорот ќе го плати надоместокот за уредување на градежно земјиште општината го издава Одобрението за градба .

Одобрението за градење не може да се издаде ако не е платен надоместокот за уредување на градежно земјиште , освен ако инвеститорот и општината склучат договор за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати или склучат договор со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок или донесен е акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или инвеститорот доставил банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или инвеститорот востановил хипотека во корист на општината .

Одобрението за градење се издава по електронски пат во рок од дест работни дена од доставувањето на доказ за платен надоместок за уредување на градежно земјиште, односно од денот на склучувањето на договорот за начинот на плаќање на надоместокот или договорот со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок , односно од денот на дпнесувањето на акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или од денот на донесувањето на

банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или доставување доказ за воспоставена хипотека во корист на општината .

За деловни , индустриски и стопански објекти, настрешници и сл. (Бензински пумпи, складови и производни капацитети, фарми, паркинг плацеви и сл. вон градежниот реон , а за кои е обезбедено градежна документација од надлежниот орган ќе се плаќа 10% од висината на трошоците предвидени во точка г) поради користење на постојната инфраструктура (пат, електрични далноводи, нисконапонска мрежа и др.).

Општина Зрновци нема обврска за уредување на ова земјиште.

Кон реализација на комуналната инфраструктура на одделни улици, населби и локации ќе се пристапи откако ќе се обезбедат 95% од средствата за комунална услуга од сопствениците на локациите.

АКТИВНОСТИ -ПРИХОДИ

Доградба и надградба во прва зона на Зрновци:

- Доградба и надградба 2 x 35м² x 858,00 односно 60.060,00 мкд

- Гаражи 2 x 15м² x 10% x 86,00 односно 258,00 мкд

- Санитарни чворови 2 x 6 м² x 858,00 односно 10.296,00 мкд

- Селски стоп. објекти 9 x 40м² x 184,5 односно 66.348,00 мкд

- Деловни простории 1 x 30м² x 1537,5односно 46.125,00 мкд

вкупно 183.087,00 мкд

Доградба и надградба во втора зона на Зрновци:

- Доградба и надградба 2 x 35м² x 630,00 односно 44.100,00 мкд

- Гаражи 2 x 15м2 x 10% x 63,00 односно 1.890,00 мкд

- Санитарни чворови 2 x 6 м2 x 630,00 односно 7.560,00 мкд

- Селски стоп. објекти 9 x 40м2 x 184,5 односно 66.348,00 мкд

- Деловни простории 1 x 30м2 x 1537,5 односно 46.125,00 мкд

вкупно 166.023,00 мкд

Доградба и надградба во Мородвис и

Видовиште

- Доградба и надградба 2 x 35 м2 x 50% x 630,00 односно 22.050,00 мкд

- Селски стопански објекти 6 x 40м2 x 50% x 184,5 односно 22.140,00 мкд

вкупно 44.190,00 мкд

Приходи од нови градби кои се очекуваат доколку се реализира Програмата во Зрновци

- Индивидуални стамбени згради 4 x 132.840,00 = 531.360,00 мкд

- Индустриски и производни објекти 1 x 190м2 x 154 односно 29.260,00 мкд

вкупно 542.620,00 мкд

Приходи од нови градби во Видовиште и Мородвис доколку се реализира програмата:

- Индивидуални стамбени згради 2 x 66.420,00 односно 132.840,00 мкд

- Индустриски и производни објекти 1 x 190 м2 x 7.5 x 50% односно 14.630,00 мкд

вкупно..... 147.470 мкд

Вкупни приходи кои се очекуваат по оваа програма на ниво на општина Зрновци доколку се реализира истата ќе изнесуваат 799.710,00 мкд

РАСХОДИ

Доколку предвидените средства се приберат истите ќе се трошат по следниот редослед:

- Довршување на канализацијата во Зрновци 408.735,00 мкд

- Проширување на водоводната мрежа..... 466.268,00 мкд

- Проширување на електрична мрежа 140.000,00 мкд

- Експропријација и депсидирање 40.975,00,00 мкд

ВКУПНО:

1.056.390,00 мкд

Совет на општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-599/1

03.11.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 05.11. 2020 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката одобрување на средства за печатење на книга традицијата од НОБ и антифашистичката револуција во Кочанско

Член 1

Ја објавувам Одлуката одобрување на средства за печатење на книга традицијата од НОБ и антифашистичката револуција во Кочанско. бр.08-600/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 03.11.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 600/2

05.11.2020

Врз основа на член 21 ст. 1 т.44 од Статутот на општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05,а согласно поднесеното барање 5/2 од 20.10.2020 година од страна на лицето СЗБ и продолжувачи на традицијата од НОБ и антифашистичката револуција во Кочанско , Советот на општина Зрновци на ден 03.10.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За одобрување на средства за печатење на книга традицијата од НОБ и антифашистичката револуција во Кочанско

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Зрновци одобри средства во висина од 3.000,00 денари како помош за печатење на книга традицијата од НОБ и антифашистичката револуција во Кочанско .

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-600/1

03.11.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за одбележување на празникот 8-ми ноември

I

Ја ојавувам Одлуката за одбележување на празникот 8-ми ноември бр. 08- 601/1 донесена на седницата одржана на ден 03.11.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 601/2

05.11.2020

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 03.11.2020година донесе:

О Д Л У К А

За одбележување на празникот 8-ми ноември

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Зрновци го одбележува празникот на Општина Зрновци 8-ми ноември , ден на Општина Зрновци и тоа по следниот редослед ,

Одржувањето на свечана седница на Советот на Општина Зрновци

Полагање свежо цвеќе пред бистата на св. Димитрие великомаченик

Давање ручек на гостите во храмот на црквата св. Димитрие великомаченик во Зрновци

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 601/1

03.11.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за одбележување

на празникот 8-ми ноември ден на Општина Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за одобрување на финансиски средства за одбележување на празникот 8-ми ноември ден на Општина Зрновци бр. 08-602/1 донесена на седницата одржана на ден 03.11.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 602/2

05.11.2020

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 22-та седница одржана на ден 03.11.2020 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства за одбележување

на празникот 8-ми ноември ден на Општина Зрновци

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Зрновци одобрува финансиски средства во висина до 35.000,00 денари за одбележување на празникот 8-ми ноември , ден на Општина Зрновци

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

бр. 08- 602/1

03.11.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во Источниот и Североисточниот плански регион и општина Свети Николе

I

Ја ојавувам Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во Источниот и Североисточниот плански регион и општина Свети Николе бр. 08- 603/1 донесена на седницата одржана на ден 03.11.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 603/2

05.11.2020

О Д Л У К А

**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД**

Зрновци , Ноември
2020 година

Врз основа на член 18 став 3 и став 5 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09) и член 36 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 23-а и 46 од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр. 68/2004, 71/2004, 107/2004, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16), член 9 и член 10 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ број 8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 138/14, 25/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Советот на Општина Зрновци , на седницата одржана на 03.11. 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД**

Член 1

Со оваа одлука Советите на општините Штип, Карбинци, Кочани, Винаца, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети Николе, основаат заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во Источниот и Североисточниот плански регион и општина Свети Николе.

Член 2

Заедничкото јавно претпријатие е со назив Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе со седиште во општина Свети Николе на адреса: Плоштад „Илинден“ бб Свети Николе.

Скратениот назив на претпријатието гласи: ЗЛПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК ” Свети Николе.

Член 3

Износот на средства за основање на ЗЛПРУО „ ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе изнесува 3 000 000 денари.

Средствата од став 1 од овој член ги обезбедуваат општините- основачи во пропорционален износ на бројот на население според последниот попис спроведен во Република Северна Македонија во 2002 година и Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08 и 149/14) и тоа:

Старо Нагоричане 4,840 жители - 38.913 денари

Ранковце 4,144 жители - 33.317 денари

Липково 27,058 жители- 217.542 денари

Куманово 105,484 жители - 848.074 денари

Крива Паланка 20,820 жители - 167.389 денари

Кратово 10,441 жители - 83.944 денари

Берово 13,941 жители - 112.083 денари

Делчево 17,505 жители - 140.737 денари

Карбинци 4,012 жители - 32.256 денари

Кочани 38,092 жители - 306.253 денари

Виница 19,938 жители - 160.298 денари

Македонска Каменица 8.110 жители - 65.204 денари

Пехчево 5,517 жители - 44.356 денари

Пробиштип 16,193 жители - 130.189 денари

Чешиново-Облешево 7,490 жители - 60.219 денари

Штип 47,796 жители - 384.272 денари

Зрновци 3,264 жители - 26.242 денари

Свети Николе 18,497 жители - 148.713 денари

Член 4

ЗЛПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“
Свети Николе ќе ги врши следните дејности :

38 - Дејности за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на материјали

38.1 - Собирање на отпад

38.11 - Собирање на безопасен отпад

38.2 - Обработка и отстранување на отпад

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад

38.3 - Обновување на материјали

38.31 - Демонтирање на крш

38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали

39. - Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад

39.00 Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад

Приоритетна дејност на ЗЛПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК -“ Свети Николе ќе биде :

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад

Член 5

ЗЛПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК ” Свети Николе се организира така што дејноста, заради која е основано, ја врши на начин со кој се обезбедува:

1. Техничко-технолошко и економско единство на системот;
2. Ефикасност и транспарентност во работењето;
3. Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој;
4. Заштита и унапредување на добрата од општ интерес;
5. Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и услуги и

6. Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Член 6

ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се организира на начин што ќе обезбеди поттикнување и развој на управувањето со отпадот на регионално ниво согласно со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија и Планот за управување со отпад на Република Македонија, воспоставување и организирање регионален систем за управување со отпад којшто особено се состои од регионална депонија за комунален отпад и/или други објекти и инсталации за постапување со отпадот.

Член 7

ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се организира како единствено јавно претпријатие и дејностите набројани во членот 4 на оваа Одлука, ќе ги извршува на територијата на сите општини основачи на претпријатието.

ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе има 6 претоварни станици кои се организирани како подружници и тоа:

- Претоварна станица (ПС) Подружница Берово- за општина Берово и општина Пехчево
- Претоварна станица (ПС) Подружница Македонска Каменица- за општина Македонска Каменица и општина Делчево
- Претоварна станица (ПС) Подружница Винаца- за општина Кочани, општина Винаца, општина Зрновци, општина Чешиново- Облешево, за ПС Берово и ПС Македонска Каменица
- Претоварна станица (ПС) Подружница Ранковце- за општина Крива Паланка, за општина Кратово и за општина Ранковце
- Претоварна станица (ПС) Подружница Куманово- за општина Куманово, општина Липково, општина Старо Нагоричане и ПС Ранковце.
- Претоварна станица (ПС) Подружница Штип- за општина Штип и општина Карбинци.

Општина Пробиштип отпадот ќе го носи директно до регионалната инсталација на ЗЈПРУО “ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК”.

Подружниците на јавното претпријатие немаат својство на правно лице, но можат да настапуваат во правниот промет во име и за сметка на јавното претпријатие.

Со подружницата раководи раководител што го именува директорот на јавното претпријатие.

Член 8

Одлуките на органите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе ќе се спроведуваат на единствен начин за основачите.

Член 9

ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе за обврските во правниот промет со трети лица, одговара со целиот свој имот.

Член 10

Финансирањето на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе ќе се врши:

- од остварени сопствени приходи на претпријатието,

- од Буџетите на општините основачи на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе во пропорционален износ на бројот на население според последниот попис спроведен во Република Северна Македонија во 2002 година и Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08 и 149/14),

-од донации и спонзорства и

-од други извори на приходи.

Основачите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе со посебни одлуки ќе отстапат на користење имот и опрема за

работата на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК-СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе.

Член 11

За лице кое ќе ги врши работите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК “ Свети Николе до негово конституирање се именува Драган Паневски од Свети Николе именуван со Одлука за именување на лице кои ќе ги води работите до конституирање на заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад бр.0801-624 од 05.11.2019 година на Советот на општина Свети Николе.

Член 12

Органите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се Управен одбор, Одбор за контрола на материјално-финансиското работење (Надзорен одбор) и Директор.

Управниот одбор се состои од 15 (петнаесет) членови кои ги именуваат и разрешуваат советите на општините кои го основаат заедничкото јавно претпријатие и тоа на следниот начин:

Советот на општина Куманово именува 4 (четири) члена

Советот на општина Штип именува 2 (два) члена

Советот на општина Крива Планака именува 1 (еден) член

Советот на општина Кочани именува 2 (два) члена

Советот на општина Свети Николе именува 1 (еден) член

Советот на општина Винаца именува 1 (еден) член

Советот на општина Делчево именува 1 (еден) члена

Советот на општина Пробиштип именува 1 (еден) член

Советот на општина Ранковце именува 1 (еден) член

Советот на општина Липково именува 1 (еден) член

Советот на секоја од општините може да го разреши само членот на управниот одбор кој самиот го именува.

Член 13

Одборот за вршење на контрола на материјално-финансиското работење на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК Свети Николе (надзорен одбор) се состои од 5 (пет) члена кои ги именуваат и разрешуваат Советите на општините кои го основаат ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе и тоа на следниот начин

Советот на општина Старо Нагоричане именува 1 (еден) член

Советот на општина Свети Николе именува 1 (еден) член

Советот на општина Берово именува 1 (еден) член

Советот на општина Македонска Каменица именува 1 (еден) член

Советот на општина Кратово именува 1 (еден) член.

Советот на секоја од општините може да го разреши само членот на Одборот за вршење на контрола на материјално-финансиското работење на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе (надзорен одбор) кој самиот го именува.

Член 14

Со работата на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе раководи директор.

Директорот се избира по пат на јавен конкурс, во согласност со Закон за меѓуопштинска соработка и Законот за јавни претпријатија.

Постапката за избор на директор ја спроведува три члена Комисија за избор на директор формирана со решение од страна на Градоначалникот на Општина Свети Николе, по предлог на Градоначалниците на Североисточниот и Источниот регион и тоа:

За членови на Комисија за избор на директор

- Два претставника од општините од Североисточен регион
- Еден претставник од општините од Источниот регион и

За заменици членови на Комисија за избор на директор

- Два претставника од општините од Источен регион и
- Еден претставник од општините од Североисточен регион.

За правата и должностите на членовите на Комисијата, начин на работа, текот на работата, одлучувањето, начинот на водење и содржината на записникот и други прашања од доменот на работата на Комисијатана се донесува Деловник за работа на Комисијата. Комисијата е должна да ги разгледа доставените пријави за директор на ЗЈПРУО „ЕКО

ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе и да достави предлог кандидат до Градоначалникот на Општина Свети Николе кој е должен да го именува во рок од 8 дена.

Вршител на должноста директор на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе до избор на директор го именува Градоначалникот на Општина Свети Николе на ист начин како за избор на директор, за период од 6 шест месеци.

Директорот на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се разрешува согласно Закон за јавните претпријатија.

Одлуките на градоначалниците на општините основачи на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе во име на сите градоначалници ги потпишува Градоначалникот на Општина Свети Николе.

Член 15

Рокот за донесување на статутот и именувањето на органите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе е 90 дена од денот на уписот во Централниот регистар на РСМ.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Зрновци“, а ќе започне да се применува по нејзиното донесување од страна на советите на сите општини основачи на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-603/1

03.11.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 05.11. 2020 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката одобрување на средства за печатење на книга Гонејки Дух

Член 1

Ја објавувам Одлуката одобрување на средства за печатење на книга Гонејки Дух. бр.08-603/3 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 03.11.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 603/4

05.11.2020

Врз основа на член 21 ст. 1 т.44 од Статутот на општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05,а согласно поднесеното барање од страна на лицето Благоја Стојков од Зрновци, Советот на

општина Зрновци на ден 03.10.2020 година
донесе :

О Д Л У К А

За одобрување на средства за печатење на книга
Гонејки Дух

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина
Зрновци на лицето Благоја Стојков со ЕМБГ
0212003493005 одобри средства во висина од
2.000,00 денари како помош за печатење на книга
Гонејки Дух.

Средствата да се исплатат на трансакциона
сметка 300057114902843 Комерцијална банка

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-603/3

03.11.2020

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.43

- 1 . Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.09.2020 година
2. Одлука за кофинансирање за Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци при што Општина Зрновци ќе учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD број
3. Програмата За уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2021г.
4. Одлуката одобрување на средства за печатење на книга традицијата од НОБ и антифашистичката револуција во Кочанско
5. Одлуката за одбележување на празникот 8-ми ноември
6. Одлуката за одобрување на финансиски средства за одбележување на празникот 8-ми ноември ден на Општина Зрновци
7. Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во Источниот и Североисточниот плански регион и општина Свети Николе
8. Одлуката одобрување на средства за печатење на книгата Гонејки Дух

Издавач : Совет на Општина Зрновци